



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ Излегува по потреба Рок на рекламации 15 дена	26.8.2019 год. Скопје Број 15 год. XIV	Претплатата за 2019 год. изнесува 1.500,00 денари. Овој број чини 150,00 денари.
---	---	--

www.centar.gov.mk

gradonacalnik@centar.gov.mk

август, 2019 година

СОДРЖИНА

Стр.

- Одлука за измени и дополнувања на Одлуката за основање општинско основно училиште во Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје “ бр. 1/16), со Решение за објавување 1 - 2
- Одлука за воспоставување соработка меѓу Општина Центар-Скопје и Град Скопје за изработка на основен сообраќаен проект за поставување технички средства за забавување на сообраќајот на дел од ул. „Васил Ѓоргов“ и од ул. „Адам Мицкиевич“, како и поставување сообраќајна сигнализација на улиците во согласност со основниот сообраќаен проект, со Решение за објавување 3 - 5
- Јавни објави 6 - 7

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15 и 9/19), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за објавување на Одлуката за измени и дополнувања
на Одлуката за основање општинско основно училиште
во Општина Центар-Скопје („Службен гласник на
Општина Центар-Скопје “ бр. 1/16)

Се објавува Одлуката за измени и дополнувања на Одлуката за основање општинско основно училиште во Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје “ бр. 1/16),

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 33. седница, одржана на 23.8.2019 година.

Бр. 09-4098/3
23.8.2019 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ

Врз основа на член 16 став 2 и став 4 и член 19 став 1 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08; 33/10; 116/10; 156/10; 18/11; 51/11; 6/12; 100/12; 24/13; 41/14; 116/14; 135/14; 10/15; 98/15; 145/15; 30/16; 127/16; 67/17 и 64/18) и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на Општина Центар-Скопје на 33. седница, одржана на 23.8.2019 година, донесе

О Д Л У К А
за измени и дополнувања на Одлуката за основање
општинско основно училиште во Општина Центар-Скопје
(„Службен гласник на Општина Центар-Скопје “ бр. 1/16)

Член 1

Во Одлуката за основање општинско основно училиште во Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/16) се вршат следниве измени и дополнувања:

Во член 1 став 2 зборот „Капиштец“ се заменува со зборовите „Киро Глигоров“.

Во член 1 став 3 зборовите „Васил Ѓоргов“ се заменуваат со зборовите „Адам Мицкиевич“.

Член 3 се менува и гласи:

„Од учениците што ќе се запишат во основното училиште во учебната 2019/2020 година ќе се формираат вкупно девет (9) одделенија, од прво до петто одделение, а во наредните учебни години бројот на одделенијата ќе се зголемува пропорционално со запишувањето на нови ученици.“

По член 11 се додава нов член 11-а што гласи:

„Се овластува Градоначалникот на Општина Центар-Скопје да донесе решение за избор на вршител на должност директор на основното училиште што ќе ја врши функцијата до изборот на директор на основното училиште.“

Член 2

Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-4098/2
23.8.2019 година
С к о п ј е

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Јана Белчева Андреевска

Врз основа на член 36 став 1 точка 3 и член 64 став 1 од Статутот на Општина Центар-Скопје („Службен гласник на Општина Центар-Скопје“ бр. 1/06; 12/15 и 9/19), Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за воспоставување соработка меѓу Општина Центар-Скопје и Град Скопје за изработка на основен сообраќаен проект за поставување технички средства за забавување на сообраќајот на дел од ул. „Васил Ѓоргов“ и од ул. „Адам Мицкиевич“, како и поставување сообраќајна сигнализација на улиците во согласност со основниот сообраќаен проект

Се објавува Одлуката за воспоставување соработка меѓу Општина Центар-Скопје и Град Скопје за изработка на основен сообраќаен проект за поставување технички средства за забавување на сообраќајот на дел од ул. „Васил Ѓоргов“ и од ул. „Адам Мицкиевич“, како и поставување сообраќајна сигнализација на улиците во согласност со основниот сообраќаен проект,

што Советот на Општина Центар-Скопје ја донесе на 33. седница, одржана на 23.8.2019 година.

Бр. 09-4098/5
23.8.2019 година
С к о п ј е

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар-Скопје
Саша Богдановиќ

Врз основа на член 36, а во врска со член 14 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) и член 4 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“ бр. 79/09), Советот на Општина Центар-Скопје на 33. седница, одржана на 23.8.2019 година, донесе

ОДЛУКА

за воспоставување соработка меѓу Општина Центар-Скопје и Град Скопје за изработка на основен сообраќаен проект за поставување технички средства за забавување на сообраќајот на дел од ул. „Васил Ѓоргов“ и од ул. „Адам Мицкиевич“, како и поставување сообраќајна сигнализација на улиците во согласност со основниот сообраќаен проект

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Центар-Скопје го прифаќа предлогот на Град Скопје за воспоставување соработка меѓу Општина Центар-Скопје и Град Скопје и ги уредува начинот, условите, финансирањето и другите прашања за изработка на основен сообраќаен проект за поставување технички средства за забавување на сообраќајот на дел од ул. „Васил Ѓоргов“ и од ул. „Адам Мицкиевич“, како и поставување сообраќајна сигнализација на улиците во согласност со основниот сообраќаен проект.

Член 2

Град Скопје ќе ги финансира изработката на основниот сообраќаен проект и поставувањето на сообраќајната сигнализација на улиците во согласност со основниот сообраќаен проект.

За реализација на став 1 од овој член Град Скопје ќе издвои финансиски средства во износ од 2.100.000,00 (два милиона и сто илјади) денари со вклучен ДДВ за изработка на основниот сообраќаен проект и за поставувањето на сообраќајната сигнализација.

Средствата се обезбедени од Буџетот на Град Скопје за 2019 година и тие може да се користат исклучително за намената утврдена со став 1 на овој член и во согласност со прописите со кои се уредуваат изработката на основниот сообраќаен проект и поставувањето на сообраќајната сигнализација.

Член 3

За реализација на оваа Одлука Градоначалникот на Град Скопје ќе склучи договор со Градоначалникот на Општина Центар-Скопје, во форма и содржина пропишани со Законот за меѓуопштинска соработка.

Член 4

Основниот сообраќаен проект ќе биде изработен од ЈП „Улици и патишта“ Скопје, по налог на Град Скопје.

Член 5

Оваа Одлука стапува во сила на денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Центар-Скопје“.

Бр. 08-4098/4
23.8.2019 година
Скопје

Совет на Општина Центар-Скопје
Претседател
Јана Белчева Андреевска



Република Македонија
ОПШТИНА ЦЕНТАР
Ул1 бр.27-548/2018 од 15.07.2019 год.
Градоначалник
С К О П Ј Е

До

Гордана Ѓорѓиева, Бул.„Јана Сандански“ бр.107/2-44, Скопје
Блажевски Блаже, ул.„Момчило Јордановски“ бр.197, Охрид
Тагаси Петар, ул.„Симче Настевски“ бр.27, Ск.Радишани
Ристовски Томе, ул.„Козара“ бр.13, Скопје
Кироска Марија, ул.„Беличица“ бр.33, Гостивар
Јовчески Ненад, ул.„Павле Аврамоски“ бр.1/12, Гостивар
Биљана Блажева-Марковска, Бул.„АВНОЈ“ бр.8/1-10, Скопје
Радовановиќ Бранислав, ул.„Методија Митевски“ бр.6/1-4, Скопје
Кукуловска Цветанка, Бул.„Кочо Рацин“ бр.14/5-11, Скопје
Андрејев Стојан, ул.„Козара“ бр.42/1-14, Скопје
Чолаков Методи, ул.„Франклин Рузвелт“ бр.8/14, Скопје
Димовска Мирјана, ул.„Горги Сугаре“ бр.2/2-31, Скопје

ПРЕДМЕТ: Известување

Градоначалникот на Општина Центар - Скопје постапувајќи по барањето на инвеститорите ДПТТУ СИТИ КОНСТРУКЦИОН ДОО Гостивар, поднесено во електронска форма преку информатичкиот систем е-одобрение за градење, под Ул1 бр.27-548 на 25.09.2018 год. за издавање Одобрение за градење на објект со намена А2-Домување во станбени згради, втора категорија, на ул.„Козара“ бр.11 во Скопје, ГП 27.8 согласно ДУП: Детален Урбанистички План ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј07 Локалитети : Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цветара, со одлука бр.07-4414/4 од 18.07.2014, (КП бр.477/2, КО Центар 2), издаде **Одобрение за градење Ул1 бр.27-548/2018 на 09.04.2019 год.** согласно законска регулатива за градење на тој вид градба.

Согласно член 62-а од Законот за градење („Сл. весник на Р.М.“ (пречистен текст) бр.70/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14 и 187/14), Ве известуваме дека во рок од 15 дена од денот на приемот на ова известување можете да извршите увид во документацијата.

Увид во издаденото одобрение може да се изврши секој вторник и четврток од 13h - 15h, во просториите на Општина Центар, барака 3, ул.Михаил Цоков ББ во Скопје.

Горното Ви се дава на знаење.

Напомена: Доколку не извршите увид и/или не поднесете жалба против издаденото Одобрение за градење, во рок од 15 дена од денот на приемот на ова известување, одобрението за градење станува правосилно.

Предупредување : Согласно член 84 став 6 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на РМ“ бр. 124/15), овој начин на доставување до странката се смета за уредна достава и негативните последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.



ОПШТИНА ЦЕНТАР
Скопје

Архивски бр. 109-4248/1
Датум: 26.08.2019

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14; 44/15; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16; 64/18 и 168/18) Градоначалникот на Општина Центар - Скопје распишува

ЈАВЕН ПОВИК
за доставување иницијативи за изработка на
урбанистички планови

Јавниот повик се распишува во согласност со член 21 став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 199/14; 44/15; 44/15; 193/15; 31/16; 163/16; 64/2018 и 168/18).

Јавниот повик ќе трае од 2.9.2019 до 4.10.2019 година или 33 дена, сметано од објавувањето во дневниот весник „Слободен печат“.

Во текот на јавниот повик, сите заинтересирани физички и правни лица можат да достават иницијативи за изработување и донесување на урбанистички планови од членот 7 став (1), точка 2, алинеја 2 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма преку архивата на општината.

Предмет на иницијатива може да биде донесување нов урбанистички план или изменување и дополнување на важечки урбанистички план, со образложение за бараните изменувања и предлог за планскиот опфат.

За доставените иницијативи подносителите ќе бидат известени во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма, во рок од 15 работни дена по истекот на рокот за доставување на иницијативи.

Средствата за прифатените иницијативи за изработување и донесување на урбанистичките планови треба да ги обезбедат правните или физичките лица подносителите на иницијативите.

Јавниот повик ќе биде објавен на интернет страната на Општина Центар - Скопје, www.centar.gov.mk, на огласна табла во општината, во информацискиот систем е-урбанизам, во „Службен гласник на Општина Центар - Скопје“ и во дневниот весник „Слободен печат“.

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Центар - Скопје
Саша Богдановиќ

Ул. Мухамед Цочев 56, 1000 Скопје
тел: +389 2 3203 500 / +389 2 3203 502
електронска пошта: info@centar.gov.mk
www.centar.gov.mk



Стр. 1 од 1